



ИЗВЕШТАЈ

V Национален Кошаркарски Турнир на СО Македонија

Валандово

• 2008 •

Петти НАЦИОНАЛЕН КОШАРКАРСКИ ТУРНИР на СО МКД Валандово 2 декември 2008

Специјална Олимпијада
Македонија

Придружи му се на тимот што победува!

Понесени од духот
ВОЛОНТЕРИ



Спортска сала
„Филип II Македонски“ - Валандово

почеток во 9 часот



ГОДИШЕН
ПОКРОВИТЕЛ
MC
Агенција за млади и спорт

Придружете ни се и поддржете нè!

Помогнете им на лицата со
интелектуална попреченост.
И тие имаат свои соништа

Контакт телефон: 071 277003; 071 277005

Број за донации: **075 143-600**

COSMOFON
COSMOTEL GROUP

SisKon



MACYOUTH



МОДЕЛОТ на СО МАКЕДОНИЈА

СО Македонија во континуитет спроведува уникатен модел за интеграција и социјализација на нашите сограѓани со интелектуална попреченост и комбинирани пречки во општеството, модел што носи резултати, признаен е и прифатен од сè поголем број наши сограѓани, организации и институции и претставува патоказ за многумина да го следат. Таквиот модел е и дополнителна мотивација за оперативниот тим на СО МКД да истре во ангажманот, да креира и да реализира уште многу активности, проекти и настани.

Реализирајќи ги планираните годишни активности, на голем број лица со пречки во развојот им се овозможува реална интеграција и социјализација во општеството преку предвидените спортски и други сродни активности. На големо задоволство на сите, особено на нашите атлети и нивните семејства, сето ова го правиме постојано и покрај евидентните потешкотии со континуирано обезбедување финансиско-материјални и други технички средства. Нашите заложби се трајни, а такви се и резултатите: секојдневно видливи – и на спортски и на социјално-инклузивен план. Во таа насока, а со желба на нашите сограѓани да не им скратиме од предвидените и очекувани проекти (натпревари, турнири и игри), ја продолжуваме традицијата и ќе сториме се што е во нашите можности и во овој дел од годината да не направиме поголеми отстапки. Затоа, среќни сме што оперативниот тим со голем елан и оваа година го реализира

ПЕТТИОТ НАЦИОНАЛЕН КОШАРКАРСКИ ТУРНИР



Остварувајќи ги програмските заложби, ја постигнуваме и остваруваме **целта** за која во континуитет цели пет години се залагаме, а тоа е:

- **современа, активна, демократска и вистинска социјализација и интеграција на лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки во развојот преку СПОРТ, спортски и други активности од различен карактер**

Предговор • Историјат

Хронологија...

2005 Европско првенство во кошарка, септември • Белград.

Кошаркарската репрезентација на Специјалната Олимпијада – Македонија постигна уште еден забележителен успех на меѓународен план. На Европското првенство во кошарка на Специјалната Олимпијада, што се одржа од 6 до 11 септември во Белград, нашата репрезентација освои златен медал во својата група/дивизија, со што се квалификува за погорната Б-дивизија за следното првенство. Во конкуренција од 23 земји од цела Европа, ова е инзвонреден успех за нас.

Заради доследното почитување и спроведување на мисијата и принципите, бевме посебно издвоени од меѓународниот организациски одбор и добивме посебна статуета на COEA (Специјална Олимпијада Европа-Евроазија), која ни ја врати Директорот на COEEA од Брисел, Госп. Мајкл Смит. Во таа пригода тој ги истакна успехите на Специјалната Олимпијада Македонија и експлицитно нагласи дека Македонија треба да биде горда на својата национална програма!



Првенство на Западен балкан во кошарка - Босна и Херцеговина

Долгите подготовки, напорните тренинзи, многубројните одиграни мечеви и неколкуте квалификациони турнири, како предуслов за учество на неодамна

одржаните Национални летни игри на COM – го дадоа очекуваниот резултат! Не само што сонот да се учествува на турнир во странство се оствари, туку нашите специјални олимпијци се вратија со медал! Со три победи и еден пораз на турнирот на кој учествуваа репрезентации од



Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, златен медал блесна на градите на нашите атлети.

Уште еден многу значаен мотив за сите лица со специјални потреби да продолжат по патеката по која веќе пет години одиме.

Резиме:

Сите овие реализирани настани (*хронолошки*), уште еднаш ги потврдуваат и афирмираат заложбите на нашата мисија дека со правилна работа, пристап и ангажман, давајќи им шанси и можности, обезбедувајќи им соодветни предуслови, охрабрувајќи ги и мотивирајќи ги да истрајат, лицата со интелектуална попреченост се способни, и можат да постигнуваат фантастични резултати!!!



ПЕТТИ НАЦИОНАЛЕН КОШАРКАРСКИ ТУРНИР • ВАЛАНДОВО 2008

Во рамките на Годишната програмата на СОМ и предвидените настани за 2008 година како резултат на континуирана реализација на нашите спортски програмски заложби, а во таа насока и играње на организирана кошарка на ниво на цела територија на Република Македонија, активноста повторно ја насочивме кон „најубавата споредна работа на светот“ – кошарката, така ред дојде и одржувањето на ПЕТТИОТ НАЦИОНАЛЕН КОШАРКАРСКИ ТУРНИР. Комплексните активности, на кои им претходеа различни задачи и реализирани настани, секако проследени со целогодишен тренажен процес и повеќе едукативни работилници, семинари и тренерски школи, а земајќи го спортот како движечка алатка за инклузија – социјализација и интеграција на нашите граѓани со посебни потреби, го испланиравме и го реализиравме големиот „ПЕТТИОТ НАЦИОНАЛЕН КОШАРКАРСКИ ТУРНИР – Валандово 2008“. Со овој турнир практично го одбележавме и Светскиот ден на хендикепот (3 декември) презентирајќи и на целата македонска јавност дека нашите атлети не се „лица со посебни потреби“, туку лица со особени способности; рамноправен, интегрален и социјализиран дел од нашето општество.

Учесници...

За реализација на големиот Национален турнир го одбравме „градот на калинката“ – Валандово, и во него активно учество зедеа преку 350 учесници, од кои 200 атлети од 32 СОМ клубови на ниво на општини, училишта, дневни центри и заводи низ цела Македонија и преку 100 волонтери, тренери, спортски лица, експерти, како и други лица за помош и поддршка.

Навистина, импозантна бројка (рекорд) на 32 клубови-учесници од сите краишта на нашата Република. Бројка, која сама по себе говори за квалитетот на активностите што се планираат и реализираат; бројка која што дополнително не поттикнува, мотивира и ангажира да креираме, да отвараме нови патеки, да го шириме делокругот на работење и да реализираме уште многу вакви и слични пректи.

Во спортскиот дел, преку unified програмата (спортисти и партнери), уште еднаш ја верификувавме заложбата за градење мостови. Со ова се потврдуваат заложбите на нашата мисија дека со правилна работа, пристап и ангажман, давајќи им шанси, обезбедувајќи им соодветни предуслови, охрабрувајќи ги и мотивирајќи ги да истраат, лицата со посебни потреби се способни за постигнување на различни резултати, не само на спортско поле, туку и на секое друго во општествената заедница.

Врз база на темелните подготовки, поделби и дивизионирања, на спортистите им беше овозможен висок квалитет на натпреварувања, со изедначено групирање според стекнатите вештини и способности, како и покажаните досегашни/моментални резултати, обрнувајќи особено внимание не само на поквалитетните (повешти и поспособни), туку и на спортистите со пониско ниво на способност.

Дивизионирање...

Како и пред секој голем настан, така и за овој настан, оперативниот тим на СОМ се зафати со нужното дивизионирање на самите спортисти-тимови во однос на полот, староста, моментните способности и подготвеноста на екипите беа поделени во три дивизии од по две групи.

Она што е особено важно и интересно да се истакне е дека екипите беа од мешан карактер, со пропорционално учество на Unified® партнерите, особено таму каде што беше најмногу потребно. Во таа насока, а водејќи сметка за изедначеност, како и рамноправно вклучување на Unified® партнерите, постигнавме видно значаен квалитет: синхронизација и хармонизација на нешто што во склоп на програмските заложби на СОМ се спроведува активно и непрекинато, а тоа е:

... современа и вистинска социјализација и интеграција на
лицата со интелектуална попреченост и комбинирани
пречки во развојот преку СПОРТ, спортски и други
активности од секаков карактер ...



Тренажен процес...

По дефинирањето на официјалниот термин за реализирање на овој голем спортски настан, беа преземени сите неопходни чекори за непречено одвивање на сите претходно потребни активности како семинари и континуиран тренажен процес, којшто согласно со правилата на СО Македонија трае *најмалку осум недели*. Истовремено започнаа подготовките за организирање на кошаркарски натпревари во рамките на кошаркарската недела, како и подготовките за завршниот (финален) турнир. Од Националната канцеларијата на СОМ навремено беа пратени известувања до клубовите за реализација на тренажениот процес и дефинирање на кошаркарските екипи; повторно презентирајќи ги правилата за игра како и сите други неопходни информации.

За успешно да се реализира еден ваков голем потфат, покрај континуираните активности за одржување на тренажниот процес, беше неопходна и соодветна организациска поддршка со која требаше да се обезбедат сите неопходни услови за што поуспешно претставување на достигнувањата на атлетите од спортските клубови на СО Македонија ширум Републиката. Во таквите наши заложби, покрај Националната канцеларија и лицата (*повеќе од 150 тренери и волонтери, експерти, дефектолози, спортски работници, поддржувачи и др.*) задолжени за редовно и континуирано одржување на тренажните процеси на ниво на клуб/град/регион, задоволството беше видно забележливо и од фактот што во тренажниот процес се вклучуваа многу активни и поранешни кошаркари и локални професионални и аматерски тимови.

Едукација и обука

• СОМ Академија – Школа за тренери и волонтери •

Има многу елементи и фактори што нашата организација ја одвојуваат, и по квалитет, и по обем на преземените активности и ангажирани ресурси од други иницијативи, лица и/или групи (здруженија) на граѓани: целогодишни активности од спортски, социјален, едукативен, културен, медиумски, забавен и тн.... карактер. Многу труд, ангажман, настани и промотивни кампањи за подигнување на јавната свест, како битен предуслов за активна и секојдневна инклузија.

Сите овие елементи ја прават нашата организација уникатна, високо рангирана и лесно препознатлива помеѓу плејадата на различни иницијативи и НВО творби.

Едукација - еден од доминантните фактори по што сме различни од другите

Семинарот за волонтери го следеа повеќе околу 100-тина волонтери, а се реализираше во неколку делови. Првиот дел се состоеше од теоретска обука, односно запознавање со основните начела, принципи и правила на организацијата, како и анализа на искуствата на волонтерите кои активно се вклучени од самото формирање на организацијата. Вториот дел се состоеше од теоретски и визуелен приказ на начинот на сервисирање на атлетите, кој концепт се применува, за чиј дел волонтерите добија прирачници и брошури – со еден збор добија комплетен материјал за изведување на волонтерските задачи, заедно со потребниот распоред.

Забава • дружење • креативни работилници

Она што е од големо значење и е посебно важно на ваквите настани е тоа што покрај спортските активности, атлетите учествуваа и во културно-забавниот и во креативниот дел. Имено, во паузите помеѓу натпреварите присутните ги забавуваа КУД “Гоце Делчев” од Валандово, а со своја музичка точка се представија и корисниците од Топанско Поле од Скопје, членови на самите клубови на СОМ кои имаа специјално подготвени точки за овој настан, а голем број од лицата со специјални потреби во креативната работилница ги покажуваа своите способности на ова поле изработувајќи различни ракотворби (цртежи, оригами, предмети од пластелин.



FundRasing • Обезбедување средства

Општо • фактори на влијаење

Со оглед на севкупните состојби што не опкружуваат, и покрај огромната желба, настојувања, вложен труд и изработени и реализирани програми и проекти, можеби најтешкиот дел од секоја креација и предвиден настан е токму – овој: обезбедување на неопходните средства што ќе бидат доволни и соодветно искористени за секој предвиден настан! За жал, така е за секој настан... средства макотрпно и тешко се обезбедуваат... одредени настани се пропуштаат и не се реализираат токму поради ваквиот недостаток на квалитетни средства... тоа доведува до намалување на предвидените програмски содржини, а со тоа и до разочарување кај атлетите, членовите на фамилиите, па и пошироко...

Секако, сето тоа делува исклучително фрустрирачки и крајно деморализирачки и кај оперативниот, организациско-техничкиот тим... посакувајќи таквите сосотјби да ги има се помалку, да бидат дел од минатото... едноставно – да ги нема повеќе.



Во таа насока – и малку поведар дух! Со огромни напори и добра воља на Претседателот на СО Македонија, г-дин Велија Рамковски, пожртвуваноста и снаодливоста на лицата од оперативниот тим на СО Македонија, предводени од Националниот директор, м-р Огнен Стаматоски, како и несебичната поддршка и практична помош што Владата на РМ, преку првиот човек на Агенцијата за млади и спорт, г-динот Ивица Георгиевски ни ја даде, тоа што го предвидовме и долго го најавуваме, а бројните атлети ширум цела Македонија со нетрпение и нескриена возбуда го очекуваа – се случи!

Партнерство на ниво на држава • Влада на РМ • Агенција за млади и спорт

Сите овие години, почнувајќи од официјалното формирање – па до денес, беа години на развој, креирање, насочување, подигнување на нивото на јавна свест кај целокупното граѓанство на Македонија... итн... години на бројни програмски заложби, активности и практична реализација директно насочена кон добробитта на нашите сограѓани со посебни потреби. Сите овие години поминаа во макотрпна работа, развој и докажување, презентирање на успехите и промовирање на успешноста на креираниот модел. Сите овие години на исклучително позитивни резултати беа неопходни за да може граѓанството на Македонија, а заедно со нив и Владата на РМ, да видат и да се уверат во исправноста, вредностите и придобивките од сето тоа што го планираме и реализираме.



Дека патеката што сме ја зацртале и по која се движиме е валидна, покажува и потврдува токму неодамна подадената рака од Владата на РМ која, преку своите органи и институции, недвосмислено ги прифаќа, ги поддржува и дополнително ги охрабрува постигнатите резултати како доволен аргумент за воспоставување поквалитетна државна врска – врска на вистински **партнерски однос!**

Ваквиот однос, јавно признание за граѓанскиот сервис, не само што претставува убаво признание, туку е дополнителен мотив за уште поголем ангажман и опфаќање на што е можно поголем број на лица со посебни потреби на ниво на целата територија на Република Македонија.

Во услови на обострано задоволство од воспоставениот партнерски однос, оперативниот тим ги презентираше сите квалитети и придобивки од одржаниот фудбалски циклус, најавувајќи ги и претставувајќи ги следните големи проекти и активности, со заедничка цел и сили да се продолжи воспоставувањето на соодветни предуслови за градење на поквалитетно, похумано и попрогресивно општество во однос на лицата со посебни потреби.

Системски поддржувачи и помагачи • Институт за дефектологија - УКИМ

Без сомнение дека научниот пристап, поткрепен со современа експертиза и искуства од национално и светско ниво, се клучни комплементарни фактори на програмските заложби на СО Македонија кои ја комплетираат сликата за промовирање и имплементација на еден вистински, активен социјално-инклузивен модел. Ова е од особено значење ако се земе предвид тековната, скоро секојдневна соработка со Институтот за дефектологија, при Филозофскиот факултет на УКИМ од Скопје. Вредниот тим, предводен од секогаш ведриот дух на Проф. Ристо Петров, безрезервно ни го става своето расположиво време, академско и практично знаење, својот елан, а пред се својот алтруизам и љубов кон атлетите на СО Македонија. За сета претходна и идна помош ние, атлетите и оперативниот тим на СОМ, сме им особено благодарни.





ДИВИЗИЈА 1

ГРУПА А

1. СОМ СК Искра – Штип
2. СОМ СК Кумсал – Велес
3. СОМ СК Браќа Миладиновци – Куманово
4. СОМ СК 11 Октомври – Скопје
5. СОМ СК Волонтери – Валандово
6. СОМ СК Св Наум Охридски – Скопје

ДИВИЗИЈА 2

ГРУПА А

1. СОМ СК Маца Овчарова - Велес
2. СОМ СК Св Климент Охридски – Ново село
3. СОМ СК Св Климент Охридски – Прилеп
4. СОМ СК Брегалница – Делчево

ГРУПА Б

1. СОМ СК Малеш – Берово
2. СОМ СК Порака – Неготино
3. СОМ СК Пелистер – Битола
4. СОМ СК Д.Центар – Кавадарци
5. СОМ СК Депанданс – Битола
6. СОМ СК Д.Центар – Винаца

ДИВИЗИЈА 3

ГРУПА А (мажи)

1. СОМ СК Топанско Поле – Скопје
2. СОМ СК Водно Капиштец – Скопје
3. СОМ СК Специјален Завод 1 – Д. Капија
4. СОМ СК Д.Центар – Гевгелија (Креативни работилници)
5. СОМ СК Д.Центар – Штип
6. СОМ СК Калинка – Валандово
7. СОМ СК Специјален Завод 2 – Д.Капија

ГРУПА Б (жени)

1. СОМ СК Топанско Поле – Скопје
2. СОМ СК Специјален Завод – Д. Капија



Натпревар за трето место			Натпревар за трето место			Натпревар за прво место (м)		
15:00	СОМ СК 11 Октомври - СОМ СК Искра	10 : 16	15:12	СОМ СК Малеш - СОМ СК К.Охридски	02 : 12	15:24	СОМ СК Т.Поле – СОМ СК С.Завод	04 : 01
Натпревар за прво место			Натпревар за прво место			Натпревар за прво место (ж)		
15:36	СОМ СК Браќа М. - СОМ СК Кумсал	21:18	15:48	СОМ СК М.Овчарова - СОМ СК Пелистер	10 : 07	16:00	СОМ СК Т.Поле – СОМ СК С.Завод	04 : 05

ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

ДИВИЗИЈА 1

I место - СОМ СК Бр.Миладиновци - Куманово

II место - СОМ СК Кумсал - Скопје

III место - СОМ СК Искра - Штип

ДИВИЗИЈА 2

I место - СОМ СК М.Овчарова - Велес

II место - СОМ СК Пелистер - Битола

III место - СОМ СК К.Охридски - Прилеп

ДИВИЗИЈА 3 (мажи)

I место - СОМ СК Т. Поле - Скопје

II место - СОМ СК С.Завод 1 – Д.Капија

ДИВИЗИЈА 3 (жени)

I место - СОМ СК С.Завод 2 – Д.Капија

II место - СОМ СК Т. Поле - Скопје



ПРАВИЛА ЗА ИГРА НА ТУРНИРОТ ВО КОШАРКА

Дивизионирањето е извршено согласно спортските правила на СО (возраст и способности).

Напреварите ќе се одигруваат согласно пропишаните правила на ФИБА, КФМ и СОМ.

1. Состав на екипите: Unified®
6 - 8 атлети и 2 Партнери*
2. Опрема: Стандардни дресови, добиени од СО Македонија во претходните години
- судијата и/или делегатот има право да не и дозволи настап на екипата која нема да ја има основната опрема;
- Прва и Втора дивизија ќе играат со „машки“ баскети, а Трета дивизија со „женски“ баскети.
3. Начин на натпреварување: квалификационите натпревари ќе се играат според лига-системот
3. Времетраење на натпреварите:
(а) квалификациони натпревари: 12 мин. со по една пауза (тајм аут) од по 30 сек. за секоја екипа;
(б) финални натпревари: 14 мин. со по две паузи (тајм аут) од по 30 сек. за секоја екипа;
Атлетите не смеат да бидат изложени повеќе од 80 мин. играње во текот на денот.
4. Измени: Секоја екипа има право на неограничен број на измени во текот на еден натпревар.
5. Unified® - партнери:
(а) партнери во игра: најмногу до тројца;
(б) број на постигнати поени: не смеат да постигнат повеќе од 30% од вкупниот број на голови на екипата. Во спротивно се одземаат онолку голови колку што е надминат дозволеният лимит.
6. Приговори и жалби: ќе се разгледуваат во рок од 15 мин. по завршувањето на натпреварот.

* Партнери можат да бидат:

- членови од фамилии / поддржувачи / тренери
- волонтери и кошаркари од Општина Валандово
- кошаркари кои играат во Националната лига
- репрезентативците на Јуниор купот - Македонија
- кошаркар на младинската школа од

.: СО МКД ТЕАМ • Општина ВАЛАНДОВО .:

Менаџери на настанот:	БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА • ИВАН ГЛИГОРОВ
Координатор на настан:	Дејан Здравков, Младен Невеселов
Координатор за спорт:	Ѓорѓи Митров, м-р Петре Николов
Координатори – волонтери:	Весна Шамбилова, Борјана Стаматоска, Златко Теодоров, Ребека Саздова
Координатори – креатива:	Ема Саздова, Уранија Давчева
Координатор – едукација:	м-р Огнен Стаматоски, ФОН Универзитет
Координатор – УНИФИЕД:	Тоде Михајловски
Физиотерапевт:	Магдалена Јанева, Сафет Цупески
Лекар:	д-р Николче Чурлиновски, д-р Оливер Недев
Медиуми:	А1-ТВ, Рано.Ден. ВРЕМЕ, Шпиц...



Мисија

Нашата основна заложба е, преку организирање и оживотворување на спориска обука и натпреварувања во спортови од олимписки стил во текот на целата година, наменети за деца и возрасни со интелектуална попреченост, да се обезбеди континуирана можност за интеграција и социјализација за, при тоа, да ја развиваат својата физичка кондиција, да искажат храброст, да почувствуваат радост, да се откриваат нивните потенцијали и да ги искажат своите способности, да се дружат повеќе со своите семејства, со другите специјални натпреварувачи во Специјалната Олимпијада и со заедницата воопшто.

Цел

Нашата крајна цел е да им се помогне на лицата со интелектуална попреченост да партиципираат како продуктивни и почитувани членови во општеството, а при тоа, нудејќи им фер можности, да ги развиваат и демонстрираат своите вештини и таленти преку спориска обука и натпреварувања, како и преземање на соодветни активности насочени кон зголемување на јавната свест за нивните способности и потреби.

Благодарност • Благодарност • Благодарност

Благодарност

на

сите учесници, помагачи, поддржувачи, партнери, спонзори,
донатори, познати и непознати граѓани на Македонија кои
овозможуваат овој Турнир да се случи

Атлетите на SOM

